

Службен весник

на Република Македонија

Број 154

21 октомври 2014, вторник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4818. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан	3	4822. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица на локалитетот “Кучково“ општина Ѓорче Петров.....	4
4819. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави...	3	4823. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот “Венуле-1“ општина Градско	4
4820. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Медицински центар Амбуланта	3	4824. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	5
4821. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ- КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево, Василево на локалитетот “Бел Камен“ општина Крушево.....	3		

	Стр.		Стр.
4825. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Демир Капија.....	5	4836. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за внатрешни работи.....	8
4826. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	6	4837. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за образование и наука	9
4827. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	6	4838. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за внатрешни работи.....	9
4828. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	6	4839. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државно правобранителство на Република Македонија	9
4829. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	6	4840. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана.....	9
4830. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7	4841. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор	9
4831. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7	4842. Решение за формирање Меѓуресорска комисија	10
4832. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	7	4843. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2014 година	10
4833. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија на стручно специјалистичка обука „Специјалистички курс за воено воздухопловна медицина“, во Република Турција	8	4844. Решение за престанување на службата на нотарот.....	10
4834. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	8	4845. Листа на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции.....	11
4835. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата - КОЗЛЕ	8	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
		18. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан.....	2
		19. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.....	16
		Огласен дел	1-32

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4818.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

I

Г. Илија Псалтиров се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан, со седиште во Астана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 22
20 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

4819.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

I

Г. Васко Наумовски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Вашингтон.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 23
20 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4820.**

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР АМБУЛАНТА****Член 1**

Со оваа одлука на Медицински центар Амбуланта, како субјект кој престанал да постои во правниот промет, му престанува користењето на недвижна ствар - зграда бр. 1 со вкупна површина од 345 м², која се наоѓа на КП бр.3921, КО Старо Нагоричане, запишана во Имотен лист бр.299, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- простории на приземје со површина од 234 м² и
- помошни простории со површина од 111 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6545/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4821.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЕМВИ- КОМЕРЦ ДООЕЛ С.СУШЕВО, ВАСИЛЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕЛ КАМЕН” ОПШТИНА КРУШЕВО**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот “Бел Камен” општина Крушево на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ- КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево, Василево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9557/1 од 30.12.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.1/14).

2. Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ- КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево, Василево достави понуда со број 00000068 на 14.8.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ- КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево, Василево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ- КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево, Василево му се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот “Бел Камен” општина Крушево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7521400	4587300
2	7522300	4587300
3	7522300	4586400
4	7522000	4586400
5	7521400	4587000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.630000 \text{ km}^2$

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 255.555,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7712/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4822.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КУЧКОВО“ ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Кучково“ општина Горче Петров на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9557/1 од 30.12.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.1/14).

2. Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица достави понуда со број 00000074 на 14.08. 2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица му се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Кучково“ општина Горче Петров, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7526807	4656643
2	7527335	4656345
3	7527370	4656022
4	7526984	4656022
5	7526984	4655872
6	7526515	4655872
7	7526228	4656011
8	7526560	4656578

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P= 0.584152 \text{ km}^2$

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7712/2
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4823.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО
ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ВЕНУЛЕ-1” ОПШТИНА ГРАДСКО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Венуле-1” општина Градско на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9557/1 од 30.12.2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.1/14).

2. Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес достави понуда со број 00000075 на 18.08.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес му се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Венуле-1” општина Градско, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7570670	4611250
2	7570670	4612200
3	7570300	4611700

Точка	Координата Y	Координата X
1	7570020	4612050
2	7569472	4612763
3	7570085	4612737
4	7570670	4612580
5	7570670	4612380
6	7570420	4612540

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.564961 \text{ km}^2$

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 106.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7712/3
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4824.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-
СИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минералните сировини:

- варовник на локалитет “Чифлијска Краста” општина Дебарца и
- глина на локалитетот “с.Дукатино” општина Василево

објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.104/14).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7712/4
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4825.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

1. Со оваа одлука на општина Демир Капија се пренесуваат во сопственост без надомест, недвижни ствари кои се наоѓаат - на КП бр. 4859/2 КО Демир Капија, запишани во Имотен лист бр. 772, сопственост на Република Македонија и тоа:

- деловен простор, број на зграда 17, влез 1, кат ПР, со површина од 700 м²;
- двор – земјиште со површина од 2156 м²;
- земјиште под зграда број 17, со површина од 820 м².

Член 2

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8146/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4826.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари-објекти кои се наоѓаат на КП бр.5042 на КО Тетово-2 и тоа:

-број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А2-1; влез ЦБ; кат подрум; број на посебен дел од зграда 41; намена на посебниот дел од зграда П; со внатрешна површина од 3.01 м2 и

-број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А2-1; влез ЦБ; кат 08; број на посебен дел од зграда 41; намена на посебниот дел од зграда СТ; со внатрешна површина од 71.12 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8156/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4827.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на КП бр. 1618/1 на КО Тетово – 1 на ул. Љубо Божиновски бр. 82 и тоа:

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А1-3; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 8; намена на посебниот дел од зграда СТ; со внатрешна површина од 40.34 м2 и

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А1-3; влез 1; кат 01; број на посебен дел од зграда 8; намена на посебниот дел од зграда СТ; со внатрешна површина од 42.11 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8157/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4828.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар-објект кој се наоѓа на КП. бр. 1973 на КО Тетово-1 на ул. "19-ти Ноември" бр. 1 во Тетово:

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од зграда 570-ДП; со внатрешна површина од 41.26 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8158/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4829.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар-објект кој се наоѓа на КП.бр.583 на КО Тетово-1 на ул."К.Ј.Питу" бр.6 во Тетово и тоа:

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од зграда 570-ДП; со внатрешна површина од 15.59 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8159/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4830.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.582 на КО Тетово - 1 на ул.„К.Ј.Питу“ бр.8 во Тетово и тоа:

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од зграда 570-ДП; со внатрешна површина од 25.34 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8160/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4831.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-те ствари-објекти кои се наоѓаат на КП бр. 2119/2 на КО Тетово 1 на ул. „Борис Кидрич“ бб во Тетово и тоа:

- број на зграда 2; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 11; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 17.28 м²;

- број на зграда 3; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 4; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 17.23 м²;

- број на зграда 4; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 26; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 17.34 м²;

- број на зграда 4; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 28; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 16.73 м²;

- број на зграда 5; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 22; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 23.07 м²;

- број на зграда 5; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 23; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 11.54 м²;

- број на зграда 6; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 17; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 11.57 м²;

- број на зграда 6; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 18; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 11.23 м²;

- број на зграда 8; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 25; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 13.57 м²;

- број на зграда 11; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 6; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 11.11 м²;

- број на зграда 15; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 21; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 13.24 м²;

- број на зграда 16; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 15; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 13.76 м² и

- број на зграда 17; намена на зграда и друг објект Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од зграда 20; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 11.16 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8161/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4832.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа вкупно 21 (дваесет и едно) семејно домаќинство во с. Мало Илино, општина Демир Хисар.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8249/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4833.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СТРУЧНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА „СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество на стручно специјалистичка обука „Специјалистички курс за воено воздухопловна медицина“, која ќе се одржи во Ескишехир, Република Турција, во периодот од 20.10.2014 година до 14.11.2014 година, се испраќаат 4 (четири) припадници - воени лекари на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Република Турција, а патните трошоците ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8349/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4834.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи, бр. 09-4235/2 од 1.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8376/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4835.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ПО БЕ-
ЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА - КОЗЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата - КОЗЛЕ, бр. 09-4237/2 од 1.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8376/2
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4836.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за внатрешни работи, бр. 09-4471/1 од 14.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8865/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4837.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за образование и наука, бр. 09-4472/2 од 14.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8865/2
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4838.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за внатрешни работи, бр. 09-4470/1 од 14.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8865/3
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4839.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНО ПРАВОБРА
НИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државно правобранителство на Република Македонија, бр. 09-4469/2 од 14.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8865/4
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4840.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана, бр. 09-4467/2 од 14.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8865/5
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4841.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, бр. 09-4456/3 од 14.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8865/6
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4842.

Врз основа на член 92-б од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА

Член 1

Се формира Меѓуресорска комисија задолжена за проверка и утврдување на исполнетоста на критериумите од членот 92 став (11) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Член 2

За членови на Меѓуресорската комисија и нивни заменици се назначуваат:

1. Марина Димоска од Министерството за финансии - член;
- Елена Стојмановска од Министерството за финансии - заменик член;
2. Весна Илиевска од Министерството за култура - член;
- Ирина Димовска од Министерството за култура - заменик член;
3. Даниела Станковска – Плачковска од Агенцијата за филм - член;
- Анита Стојческа од Агенцијата за филм, заменик член;
4. Огнен Неделковски од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - член;
- Виктор Шиков од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - заменик член;
5. Борис Аговски од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија - член;
6. Катерина Марковиќ – Јанковска од Управата за јавни приходи - член;
- Дарко Стаменковски од Управата за јавни приходи - заменик член;
7. Димитар Буковалов од Министерството за информатичко општество и администрација - член;
- Владимир Радосављевиќ од Министерството за информатичко општество и администрација - заменик член.

Член 3

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8333/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

4843.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 63/2013, 42/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/14 и 108/14), во точката 1 износот „363.000.000,00“, се заменува со износот „226.630.000,00“.

2. Во точката 2 потточка 1 износот „41.000.000,00“, се заменува со износот „34.000.000,00“.

Во потточката 2 износот „82.000.000,00“, се заменува со износот „34.000.000,00“.

Во потточката 3 износот „55.000.000,00“, се заменува со износот „39.000.000,00“.

Во потточката 4 износот „99.738.561,00“, се заменува со износот „83.578.561,00“.

Во потточката 5 износот „2.891.000,00“, се заменува со износот „2.451.000,00“.

Во потточката 6 износот „4.500.000,00“, се заменува со износот „4.170.592,00“.

Потточката 7 се брише.

Потточката 8 станува потточка 7.

Во потточката 9, која станува потточка 8 износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“.

Потточката 10 се брише.

Во потточката 11 која станува потточка 9, износот „10.000.000,00“, се заменува со износот „1.059.408,00“.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8140/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4844.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 1.10.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Славјанка Велко Андреева од Велес именувана на подрачјето на Основниот суд во Велес, и престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 20.10.2014 година.

Образложение

Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/29 од 17.11.1998 година, лицето Славјанка Андреева е именувана за нотар на подрачјето на Основниот суд во Велес. Нотарот Славјанка Андреева од Велес родена на 20.10.1950 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на ден 20.10.2014 година наполнува 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-3255/1
1 октомври 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4845.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување на инструментите за обезбедување при спроведување монетарни операции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

Л И С Т А НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНИ ОПЕРАЦИИ

1. Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) при спроведување на монетарните операции како инструменти за обезбедување ги користи следниве должнички хартии од вредност:

- хартии од вредност издадени од Народната банка;
- хартии од вредност издадени од Република Македонија преку редовни емисии, и
- хартии од вредност издадени од Република Македонија за структурни потреби.

2. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1 од оваа Листа доколку се издадени на домашниот финансиски пазар и се регистрирани во депозитарот на хартии од вредност на Народната банка или во „Централниот депозитар на хартии од вредност“ АД - Скопје.

Народната банка може да примени квантитативни ограничувања при прифаќање на хартиите од вредност издадени од Република Македонија за структурни потреби, во зависност од обемот на тргување на секундарниот пазар со конкретната емисија во текот на последната година пред денот на спроведување на монетарната операција.

3. Народната банка ги вреднува хартиите од вредност според пазарните цени остварени на секундарниот пазар („Македонската берза на хартии од вредност“ АД Скопје и/или пазарите преку шалтер).

Под пазарна цена, во смисла на оваа листа, се подразбира просечната цена за конкретна хартија од вредност објавена од „Македонската берза на хартии од

вредност“ АД Скопје или остварена на пазарите преку шалтер на последниот ден на тргувањето, кој му претходи на денот на вреднувањето.

Доколку не постои тргување со конкретната хартија од вредност на претходниот работен ден се користи последната објавена просечна/куповна цена.

4. Доколку на хартиите од вредност не се тргува на секундарниот пазар, Народната банка, при вреднувањето, ги користи остварените каматни стапки (просечна пондерирана или фиксна каматна стапка) на примарниот пазар од последната емисија со соодветна рочност.

5. Доколку последните остварени цени на примарниот или секундарниот пазар отстапуваат значително од тековните пазарни движења, Народната банка има право да утврди теоретска цена за вреднување со примена на соодветна методологија за вреднување.

6. При утврдување на вредноста на хартиите од вредност во странска валута и на хартиите од вредност со валутна клазула, се применува средниот курс од Курсната листа на Народната банка на датумот на вреднувањето.

7. При спроведување на монетарни операции за обезбедување денарска ликвидност, Народната банка применува коефициенти на покритие на цената утврдена во согласност со точките 3, 4, 5 и 6 од оваа листа.

Коефициентите на покритие изнесуваат:

Вид должнички хартии од вредност	Коефициенти на покритие					
	до 3 месеци	над 3 до 12 месеци	над 12 месеци до 3 години	над 3 до 5 години	над 5 до 7 години	над 7 до 10 години
- Хартии од вредност издадени од Народната банка						
- Хартии од вредност издадени од Република Македонија преку редовни емисии	1.01	1.05	1.15	1.20	1.30	1.40
- Хартии од вредност издадени од Република Македонија за структурни потреби						

8. Износот на хартиите од вредност, кои се користат за обезбедување на одобрените парични средства, се пресметува по следнава формула:

$$\text{износ на хартии од вредност} = \frac{\text{одобрани парични средства} * \text{коефициент на покритие} * 100}{\text{цена на хартии од вредност}}$$

9. По спроведување на монетарната операција, Народната банка врши секојдневно вреднување на инструментите за обезбедување во согласност со точките 3, 4, 5 и 6 од оваа листа.

Доколку настане изложеност како резултат на промена на пазарната цена остварена на секундарниот или примарниот пазар или теоретската цена утврдена од Народната банка, се упатува барање за покритие.

Народната банка применува минимален износ за барање на покритие во висина од 0,1% од одобрените парични средства.

10. Листата се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на Електронскиот систем на Народната банка за пазарни операции.

11. Со денот на започнувањето со примена на оваа листа престанува да важи Листата на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции („Службен весник на Република Македонија“, бр. 126/11).

12. Оваа листа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 32401
20 октомври 2014 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014154



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
18. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан.....	2
19. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.....	16

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

18.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2014/449/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 10 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЈУЖЕН СУДАН

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки,
- забрана за влез во Република Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за надворешни работи, Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан.

Член 6

Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивните мерки ќе се применуваат до 12 јули 2015 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8062/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКИ

ОДЛУКА 2014/449/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 10 јули 2014 година

за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,

со оглед на тоа што:

- (1) На 18 јули 2011 година, Советот донесе Одлука 2011/423/ЗНБП ⁽¹⁾.
- (2) На 20 јануари 2014 година, Советот заклучи дека треба да се разгледаат целни рестриктивни мерки против поединци кои го нарушуваат мировниот процес во Јужен Судан, како поддршка на напорите на Африканската унија (АУ) и Меѓувладиното тело за развој и во тесна координација со меѓународните партнери. На 17 март 2014 година, Советот повторил дека е подготвен да ги разгледа ваквите мерки во однос на Јужен Судан.
- (3) Советот останува сериозно загрижен за состојбата во Јужен Судан. Затоа, треба да се наметнат рестриктивните мерки наменети за лица кои го попречуваат политичкиот процес во Јужен Судан, вклучително преку акти на насилство или прекршување на договорите за прекин на огнот, како и лица одговорни за сериозни повреди на човековите права во Јужен Судан.
- (4) Поради јасност, рестриктивните мерки наменети за лица кои го попречуваат политичкиот процес во Јужен Судан, или одговорни за сериозно прекршување на човековите права во Јужен Судан, и рестриктивните мерки веќе наметнати со Одлука 2011/423/ЗНБП, кои се однесуваат на Јужен Судан, треба да се интегрираат во еден правен инструмент,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

1. Се забранува продажба, набавка, трансфер или извоз на оружје и поврзан материјал од сите видови, вклучувајќи оружје и муниција, воени возила и опрема, паравоена опрема и резервни делови за гореспоменатото до Јужен Судан од страна на државјани на земјите-членки или од териториите на земјите-членки, или користејќи пловни објекти кои пловат под нивно знаме или авиони, без разлика дали потекнуваат или не од нивните територии.
2. Исто така се забранува:

¹ Одлука 2011/423/ЗНБП на Советот од 18 јули 2011 година за рестриктивни мерки против Судан и Јужен Судан и за укинување на Заеднички став 2005/411/ЗНБП (Сл. весник L 188, 19 јули 2011 година, стр. 20).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

- (а) обезбедувањето, директно или индиректно, на техничка помош, услуги на посредување или други услуги поврзани со предметите наведени во став 1, или поврзани со набавката, производството, одржувањето и употребата на вакви предмети на секое физичко или правно лице, орган или тело во Јужен Судан, или за употреба во Јужен Судан;
- (б) обезбедувањето, директно или индиректно, на финансирање или финансиска помош поврзана со предметите наведени во став 1, особено вклучувајќи грантови, заеми и кредитно осигурување на извоз, како и осигурување или реосигурување за секоја продажба, набавка, трансфер или извоз на вакви предмети, или за обезбедување на поврзана техничка помош, услуги на посредување или други услуги на секое физичко или правно лице, орган или тело во Јужен Судан, или за употреба во Јужен Судан;
- (в) учествување, свесно и намерно, во активностите чија цел или ефект е да се избегнат мерките наведени во точките (а) или (б).

Член 2

1. Член 1 не се применува на:

- (а) продажба, набавка, трансфер или извоз на несмртоносна воена опрема наменета само хуманитарна употреба, за следење на човековите права или заштитна употреба, или за програмите за изградба на институции на ОН, АУ, Европската унија или Меѓувладиното тело за развој (ИГАД), или за материјал наменет за операции за управување со кризи за Европската унија, ОН и АУ;
- (б) продажба, набавка, трансфер или извоз на неборбени возила кои се произведени или опремени со материјали кои обезбедуваат балистичка заштита, наменети само за заштитна употреба, во Јужен Судан, од страна на персоналот на Европската унија и нејзините земји-членки или од страна на персоналот на ОН, АУ или ИГАД;
- (в) обезбедувањето на техничка помош, услуги за посредување и други услуги поврзани со опремата или програмите и операциите наведени во точка (а);
- (г) обезбедувањето на финансирање и финансиска помош поврзани со опремата или програмите и операциите наведени во точка (а);
- (д) продажба, набавка, трансфер или извоз на опрема за деминирање и материјал за употреба во операции на деминирање;
- (ѓ) продажба, набавка, трансфер или извоз на несмртоносна воена опрема наменета само за поддршка на процесот на реформи во безбедносниот сектор во Јужен Судан како и обезбедувањето на финансирање, финансиска помош или техничка помош поврзани со ваквата опрема; под услов ваквите испораки да се одобрени однапред од страна на надлежен орган на засегнатата земја-членка.

2. Член 1 не се применува исто така на заштитна облека, вклучувајќи панцири и воени шлемови, привремено извезени во Јужен Судан од страна на персоналот на Европската унија, или нејзините земји-членки, од страна на персоналот на ОН или ИГАД, или претставниците на медиумите, хуманитарните и развојните работници и поврзан персонал единствено за нивна лична употреба.

3. Земјите-членки ги разгледуваат испораките според овој член од случај до

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

случај, целосно земајќи ги во предвид критериумите утврдени во Заедничкиот став 2008/944/ЗНБП на Советот ⁽¹⁾. Земјите-членки бараат соодветни заштитни мерки против злоупотреба на овластувањата одобрени според овој член и, каде е соодветно, изготвуваат одредби за репатриација на опремата.

Член 3

1. Земјите-членки ги преземаат неопходните мерки за спречување на влегување на, или транзит преку нивните територии на лица кои го попречуваат политичкиот процес во Јужен Судан, вклучително преку акти на насилство или прекршување на договорите за прекин на огнот, како и лица одговорни за сериозни повреди на човековите права во Јужен Судан, и лица поврзани со нив, како што е наведено во Анексот.

2. Став 1 не ја обврзува земјата-членка да ги одбие своите државјани за влез на нејзина територија.

3. Став 1 не е во спротивност со случаите во кои земја-членка е обврзана со меѓународното право, имено:

(а) како земја домаќин на меѓународна меѓувладина организација;

(б) како земја домаќин на меѓународна конференција свикана од страна на, или под покровителство на ОН;

(в) според мултилатерален договор со кој се одобруваат привилегии и имунитети; или

(г) во согласност со Договорот за помирување од 1929 година (Латерански пакт) склучен од страна на Светата столица (Држава Ватикан) и Италија.

4. Став 3 се разгледува за примена исто така во случаи во кои земја-членка е земја домаќин на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ).

5. Советот е соодветно информиран во сите случаи во кои земјата-членка одобрува изземање во согласност со ставови 3 или 4.

6. Земјите-членки може да одобрат изземање од мерките наметнати според став 1 кога патувањето е оправдано врз основа на итна хуманитарна потреба, или заради учество на меѓувладини состаноци и состаноци промовирани од страна на Европската унија или чиј домаќин е земјата-членка која е претседавач со ОБСЕ, каде се спроведува политички дијалог со што директно се унапредуваат целите на политиката на рестриктивни мерки, вклучувајќи демократија, човекови права и владеењето на правото во Јужен Судан.

7. Земја-членка која сака да одобри изземања наведени во став 6 го известува Советот на писмено. Изземањето се смета дека е одобрено, освен ако една или повеќе членки на Советот поднесат приговор на писмено во рок од два работни дена од приемот на известувањето за предложеното изземање. Доколку една или повеќе членки на Советот поднесат приговорот, Советот, постапувајќи со квалификувано мнозинство, може да одлучи да го одобри предложеното изземање.

8. Кога, во согласност со ставови 3, 4, 6 и 7 земја-членка одобри влез на,

¹ Заеднички став 2008/944/ЗНБП на Советот од 8 декември 2008 година за дефинирање на заеднички правила за регулирање на контролата на извозите на воена технологија и опрема (Сл. весник L 335, 13 декември 2008 година, стр. 99).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

или транзит преку своја територија на лица наведени во Анексот, одобрувањето е стриктно ограничено за целта за која што е дадено и за лицата директно засегнати од истото.

Член 4

1. Сите средства и економски ресурси кои припаѓаат, се во сопственост на или контролирани од страна на лица кои го нарушуваат политичкиот процес во Јужен Судан, вклучително преку акти на насилство или прекршување на договорите за прекин на огнот, како и лицата одговорни за сериозни повреди на човековите права во Јужен Судан, и физички или правни лица, тела или органи поврзани со нив, како што е наведено во Анексот, се замрзнати.

2. Никакви средства или економски ресурси нема да се стават на располагање, директно или индиректно, или во корист на физички или правни лица, тела или органи наведени во Анексот.

3. Надлежниот орган на земја-членка може да одобри одмрзнување на одредени средства или економски ресурси, или да стави на располагање одредени средства или економски ресурси, според услови за кои смета дека се соодветни, откако утврдил дека засегнатите средства или економски ресурси се:

(а) потребни за да се задоволат основните потреби на лицата наведени во Анексот и нивните издржувани членови на семејството, вклучувајќи плаќања за прехранбени производи, наем или хипотека, лекови и медицински третман, такси, осигурителни премии, и јавни комунални давачки;

(б) наменети само за плаќање на разумни професионални давачки и надомест за настанатите трошоци поврзани со обезбедувањето на правни услуги;

(в) наменети само за плаќање на такси или давачки за услуги за рутинско чување на замрзнати средства или економски ресурси или управување со истите, или

(г) неопходни за вонредни трошоци, под услов надлежниот орган да ги извести надлежните органи на другите земји-членки и Комисијата за причините врз основа на кои смета дека треба да се додели специфичното одобрување, барем две недели пред одобрувањето.

Засегнатата земја-членка ги информира другите земји-членки и Комисијата за секое одобрување доделено според овој став.

4. По пат на отстапување од став 1, надлежните органи на земја-членка може да одобрат ослободување на одредени замрзнати средства или економски ресурси, под услов следниве услови да се исполнети:

(а) средствата или економските ресурси се предмет на арбитражна одлука донесена пред датумот на кој физичкото или правното лице, тело или орган наведен во став 1 се наведени во Анексот, или судска или управна одлука донесена во Унијата, или судска одлука правосилна во засегнатата земја-членка, пред или по тој датум;

(б) средствата или економските ресурси ќе се користат само за подмирување на побарувањата обезбедени со таква одлука или признати како валидни во таква одлука, во рамки на ограничувањата утврдени со применливото законодавство и прописи со кои се регулираат правата на лицата кои имаат

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

вакви побарувања;

(в) одлуката не е во корист на физичко или правно лице, тело или орган наведен во Анексот; и

(г) признавањето на одлуката не е спротивно на јавната политика во засегнатата земја-членка.

Засегнатата земја-членка ги информира другите земји-членки и Комисијата за секое одобрување доделено според овој став.

5. Став 1 не спречува наведено физичко или правно лице, тело или орган да изврши плаќања според договор кој е склучен пред датумот на кој таквото физичко или правно лице, тело или орган е наведено во Анексот, под услов засегнатата земја-членка да утврди дека плаќањето, директно или индиректно, не е примено од страна на физичко или правно лице, тело или орган наведени во став 1.

6. Став 2 не се применува на додавањето на замрзнати сметки на:

(а) камати или други приходи на овие сметки;

(б) плаќања според договори, спогодби или обврски кои се склучени или произлегуваат пред датумот на кој овие сметки стануваат предмет на мерките предвидени во ставови 1 и 2; или

(в) плаќања според судски, управни или арбитражни одлуки донесени во Унијата или правосилни во засегнатата земја-членка;

под услов секоја ваква камата, други приходи и плаќања да останат предмет на мерките предвидени во став 1.

Член 5

1. Советот, постапувајќи по предлог на земја-членка или Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика, одлучува да го утврди и измени списокот во Анексот.

2. Советот ја доставува одлуката наведена во став 1, вклучувајќи ги причините за наведувањето, до засегнатите физички или правни лица, тела или органи, или директно, доколку адресата е позната, или преку објавување на известување, овозможувајќи му на ваквото физичко или правно лице, тело или орган можност за изнесување забелешки.

3. Кога се поднесени забелешки, или кога е претставен суштински нов доказ, Советот повторно ја разгледува одлуката наведена во став 1 и соодветно го информира засегнатото физичко или правно лице, тело или орган.

Член 6

1. Анексот ги вклучува причините за наведувањето на лицата од член 3(1) и член 4(1).

2. Анексот исто така содржи, каде е соодветно, информации неопходни за идентификување на засегнатите лица. Ваквите информации може да вклучат имиња, вклучувајќи прекари, датум и место на раѓање, државјанство, број на пасош и лична карта, пол, адреса доколку е позната, и функција или професија. Во однос на правните лица, тела или органи, ваквите информации може да вклучуваат имиња, место и датум на регистрација, регистрационен број и

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

седиште.

Член 7

Со цел максимизирање на влијанието на мерките утврдени во оваа одлука, Унијата поттикнува трети земји да донесат рестриктивни мерки слични на оние предвидени во оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Оваа одлука се применува до 12 јули 2015 година.

Оваа одлука редовно се разгледува. Се обновува, или изменува како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.

Брисел, 10 јули 2014 година.

За Советот

Претседател

С. ГОЗИ

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

**Список на физички или правни лица, тела или органи наведени во членови
3 и 4**

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на ставање на список
1.	Santino DENG Сантино ДЕНГ (a.k.a.: Santino Deng Wol) (познат како: Сантино Денг Вол)	Командант на трета пешадиска дивизија на Суданската народна ослободителна војска (СНОВ)	Сантино Денг е командант на третата пешадиска дивизија на СНОВ која учествуваше во повторното заземање на Бентиу во мај 2014 година. Сантино Денг е одговорен за прекршувањето на Договорот за прекин на судирите од 23 јануари.	11.7.2014
2.	Peter GADET Питер ГАДЕТ (aka: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka) (познат како: Питер Гатдет Иака; Питер Кадет; Питер Гадет Иак; Питер Гадет Иаак; Питер Гатдет; Иаак; Питер Гатдет; Питер Гатдеет Иака)	Лидер на антивладините паравоени формации Нуера Место на раѓање: Мајом држава Унити	Питер Гадет е лидер на антивладините паравоени формации Нуера кои го спроведоа нападот на Бентиу на 15-17 април 2014 година, со што е прекршен Договорот за прекин на судирите од 23 јануари. Нападот резултираше со убивање на повеќе од 200 цивили. Питер Гадет е одговорен за поттикнување на кругот на насилство, нарушување на политичкиот процес во Јужен Судан, и за сериозно прекршување на човековите права.	11.7.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 203/100

EN

Official Journal of the European Union

11.7.2014

DECISIONS

COUNCIL DECISION 2014/449/CFSP

of 10 July 2014

concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 18 July 2011, the Council adopted Decision 2011/423/CFSP⁽¹⁾.
- (2) On 20 January 2014, the Council concluded that targeted restrictive measures against individuals obstructing the peace process in South Sudan, in support of efforts by the African Union (AU) and the Intergovernmental Authority on Development and in close coordination with international partners, should be considered. On 17 March 2014, the Council reiterated that it stood ready to consider such measures in relation to South Sudan.
- (3) The Council has remained seriously concerned about the situation in South Sudan. Therefore, restrictive measures targeting persons obstructing the political process in South Sudan, including by acts of violence or violations of ceasefire agreements, as well as persons responsible for serious violations of human rights in South Sudan, should be imposed.
- (4) For the sake of clarity, the restrictive measures targeting persons obstructing the political process in South Sudan or responsible for serious violations of human rights in South Sudan, and the restrictive measures already imposed by Decision 2011/423/CFSP, insofar as these concern South Sudan, should be integrated into a single legal instrument,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

1. The sale, supply, transfer or export of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned to South Sudan by nationals of Member States or from the territories of Member States, or using their flag vessels or aircraft, shall be prohibited whether originating or not in their territories.

2. It shall also be prohibited to:

- (a) provide, directly or indirectly, technical assistance, brokering services or other services related to the items referred to in paragraph 1 or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items, to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, South Sudan;
- (b) provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the items referred to in paragraph 1, including in particular grants, loans and export credit insurance, as well as insurance or reinsurance for any sale, supply, transfer or export of such items, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, South Sudan;
- (c) participate, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is to circumvent the measures referred to in points (a) or (b).

⁽¹⁾ Council Decision 2011/423/CFSP of 18 July 2011 concerning restrictive measures against Sudan and South Sudan and repealing Common Position 2005/411/CFSP (OJ L 188, 19.7.2011, p. 20).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11.7.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 203/101

Article 2

1. Article 1 shall not apply to:

- (a) the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian, human rights monitoring or protective use, or for institution-building programmes of the UN, the AU, the European Union or the Intergovernmental Authority on Development (IGAD), or of materiel intended for European Union, UN and AU crisis management operations;
- (b) the sale, supply, transfer or export of non-combat vehicles which have been manufactured or fitted with materials to provide ballistic protection, intended solely for protective use, in South Sudan, by personnel of the European Union and its Member States or by UN, AU or IGAD personnel;
- (c) the provision of technical assistance, brokering services and other services related to the equipment or to the programmes and operations referred to in point (a);
- (d) the provision of financing and financial assistance related to the equipment or to the programmes and operations referred to in point (a);
- (e) the sale, supply, transfer or export of de-mining equipment and materiel for use in de-mining operations;
- (f) the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment intended solely for the support of the process of Security Sector Reform in South Sudan as well as the provision of financing, financial assistance or technical assistance related to such equipment;

provided that such deliveries have been approved in advance by the competent authority of the Member State in question.

2. Article 1 shall also not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to South Sudan by personnel of the European Union, or its Member States, by UN or IGAD personnel, or by representatives of the media, humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only.

3. Member States shall consider deliveries under this Article on a case-by-case basis, taking full account of the criteria set out in Council Common Position 2008/944/CFSP⁽¹⁾. Member States shall require adequate safeguards against misuse of authorisations granted under this Article and, where appropriate, make provisions for repatriation of the equipment.

Article 3

1. Member States shall take the measures necessary to prevent the entry into, or transit through, their territories of persons obstructing the political process in South Sudan, including by acts of violence or violations of ceasefire agreements, as well as persons responsible for serious violations of human rights in South Sudan, and persons associated with them, as listed in the Annex.

2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State to refuse its own nationals entry into its territory.

3. Paragraph 1 shall be without prejudice to the cases where a Member State is bound by an obligation of international law, namely:

- (a) as a host country of an international intergovernmental organisation;
- (b) as a host country to an international conference convened by, or under the auspices of, the UN;

⁽¹⁾ Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment (OJ L 335, 13.12.2008, p. 99).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 203/102

EN

Official Journal of the European Union

11.7.2014

- (c) under a multilateral agreement conferring privileges and immunities; or
- (d) pursuant to the 1929 Treaty of Conciliation (Lateran Pact) concluded by the Holy See (Vatican City State) and Italy.
4. Paragraph 3 shall be considered as applying also in cases where a Member State is host country of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
5. The Council shall be duly informed in all cases where a Member State grants an exemption pursuant to paragraphs 3 or 4.
6. Member States may grant exemptions from the measures imposed under paragraph 1 where travel is justified on grounds of urgent humanitarian need, or on grounds of attending intergovernmental meetings and meetings promoted by the European Union or hosted by a Member State holding the Chairmanship in office of the OSCE, where a political dialogue is conducted that directly promotes the policy objectives of restrictive measures, including democracy, human rights and the rule of law in South Sudan.
7. A Member State wishing to grant exemptions referred to in paragraph 6 shall notify the Council in writing. The exemption shall be deemed to be granted unless one or more of the Council members raise an objection in writing within two working days of receiving notification of the proposed exemption. Should one or more of the Council members raise an objection, the Council, acting by a qualified majority, may decide to grant the proposed exemption.
8. Where, pursuant to paragraphs 3, 4, 6 and 7 a Member State authorises the entry into, or transit through, its territory of persons listed in the Annex, the authorisation shall be strictly limited to the purpose for which it is given and to the persons directly concerned thereby.

Article 4

1. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by persons obstructing the political process in South Sudan, including by acts of violence or violations of ceasefire agreements, as well as persons responsible for serious violations of human rights in South Sudan, and natural or legal persons, entities or bodies associated with them, as listed in the Annex, shall be frozen.
2. No funds or economic resources shall be made available directly or indirectly to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies listed in the Annex.
3. The competent authority of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, under such conditions as it deems appropriate, after having determined that the funds or economic resources concerned are:
- (a) necessary to satisfy the basic needs of the persons listed in the Annex and their dependent family members, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;
- (b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees and the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
- (c) intended exclusively for the payment of fees or service charges for the routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources; or
- (d) necessary for extraordinary expenses, provided that the competent authority has notified the competent authorities of the other Member States and the Commission of the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted, at least two weeks prior to the authorisation.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11.7.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 203/103

The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this paragraph.

4. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, provided that the following conditions are met:

- (a) the funds or economic resources are the subject of an arbitral decision rendered prior to the date on which the natural or legal person, entity or body referred to in paragraph 1 was listed in the Annex, or of a judicial or administrative decision rendered in the Union, or a judicial decision enforceable in the Member State concerned, prior to or after that date;
- (b) the funds or economic resources will be used exclusively to satisfy claims secured by such a decision or recognised as valid in such a decision, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims;
- (c) the decision is not for the benefit of a natural or legal person, entity or body listed in the Annex; and
- (d) recognition of the decision is not contrary to public policy in the Member State concerned.

The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisations granted under this paragraph.

5. Paragraph 1 shall not prevent a listed natural or legal person, entity or body from making a payment due under a contract entered into prior to the date on which such natural or legal person, entity or body was listed in the Annex, provided that the Member State concerned has determined that the payment is not, directly or indirectly, received by a natural or legal person, entity or body referred to in paragraph 1.

6. Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:

- (a) interest or other earnings on those accounts;
- (b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose prior to the date on which those accounts became subject to the measures provided for in paragraphs 1 and 2; or
- (c) payments due under judicial, administrative or arbitral decisions rendered in the Union or enforceable in the Member State concerned;

provided that any such interest, other earnings and payments remain subject to the measures provided for in paragraph 1.

Article 5

1. The Council, acting upon a proposal by a Member State or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall decide to establish and amend the list in the Annex.

2. The Council shall communicate the decision referred to in paragraph 1, including the grounds for the listing, to the natural or legal person, entity or body concerned, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such natural or legal person, entity or body with an opportunity to present observations.

3. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review the decision referred to in paragraph 1 and inform the natural or legal person, entity or body concerned accordingly.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 203/104

EN

Official Journal of the European Union

11.7.2014

Article 6

1. The Annex shall include the grounds for listing the persons referred to in Article 3(1) and Article 4(1).
2. The Annex shall also contain, where available, the information necessary to identify the persons concerned. Such information may include names, including aliases, date and place of birth, nationality, passport and identity card numbers, gender, address if known, and function or profession. With regard to legal persons, entities or bodies, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business.

Article 7

In order to maximise the impact of the measures set out in this Decision, the Union shall encourage third States to adopt restrictive measures similar to those provided for in this Decision.

Article 8

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Decision shall apply until 12 July 2015.

This Decision shall be kept under constant review. It shall be renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.

Done at Brussels, 10 July 2014.

For the Council
The President
S. GOZI

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11.7.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 203/105

ANNEX

List of natural or legal persons, entities or bodies referred to in Articles 3 and 4

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Santino DENG (a.k.a.: Santino Deng Wol)	Commander of the third Infantry Division of the Sudan People's Liberation Army (SPLA)	Santino Deng is commander of the third Infantry Division of the SPLA that took part in in the recapture of Bentiu in May 2014. Santino Deng is thus responsible for violations of the 23 January Cessation of Hostilities Agreement.	11.7.2014
2.	Peter GADET (aka: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)	Leader of the anti-government Nuer militia Place of Birth: Mayom County Unity State	Peter Gadet is leader of the anti-government Nuer militia that conducted an attack on Bentiu on 15 - 17 April 2014, in violation of the January 23rd Cessation of Hostilities Agreement. The attack resulted in the killing of more than 200 civilians. Peter Gadet is thus responsible for fuelling the cycle of violence, thus obstructing the political process in South Sudan, and for serious human rights violations.	11.7.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

19.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/439/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 8 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2012/642/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- забрана за влез во Република Македонија,
- финансиски мерки и
- ембарго на оружје.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија и Одлуката 2012/642/ЗНБП на Советот од 15 октомври 2012 година за рестриктивни мерки против Белорусија.

Член 6

Одлуката за спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивните мерки кон Белорусија се воведуваат на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8063/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/439/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 8 јули 2014 година

**за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против
Белорусија**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,
имајќи ја предвид Одлука 2012/642/ЗНБП на Советот од 15 октомври 2012 година во
врска со рестриктивни мерки против Белорусија ⁽¹⁾, а особено член 6(1) од истата,
со оглед на тоа што:

(1) на 15 октомври 2012 год., Советот ја донесе Одлука 2012/642/ЗНБП која
наметнува рестриктивни мерки против Белорусија.

(2) Советот смета дека едно лице треба да биде додадено во списокот на лица и
субјекти кои подлежат на рестриктивни мерки, како што е утврдено во Анексот кон
Одлука 2012/642/ЗНБП.

(3) Советот, исто така, смета дека осум лица треба да бидат отстранети од списокот
на лица и субјекти кои подлежат на рестриктивни мерки, како што е утврдено во
Анексот кон Одлука 2012/642/ЗНБП.

(4) Анексот кон Одлука 2012/642/ЗНБП, затоа, треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анексот кон Одлука 2012/642/ЗНБП се изменува во согласност со Анексот кон оваа
одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник
на Европската унија*.

Брисел, 8 јули 2014 год.

За Советот

Претседател

П. К. ПАДОАН

¹ Сл. весник L 285, 17 октомври 2012 год., стр. 1.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

I. Следниве лица се бришат од списокот приложен во дел А од Анексот кон Одлука 2012/642/ЗНБП:

Бр. 8	Аркипав, Алиаксандр Микаилович; (Arkhipau, Aliaksandr Mikhailovich;)
Бр. 21	Берастав, Валери Василиевич; (Berastau, Valery Vasilievich;)
Бр. 27	Бушнаја, Наталиа Власимиравна; (Bushnaia, Natallia Uladzimirana;)
Бр. 131	Михун, Андреј Аркасевич; (Mihun, Andrei Arkadzevich;)
Бр. 164	Самалиук, Хана Валериевна; (Samaliuk, Hanna Valerieuna;)
Бр. 195	Свораб, Микалаи Канстансинавич; (Svorab, Mikalai Kanstantsinavich;)
Бр. 200	Трасијак, Пјотр Власимиравич; (Tratsiak, Piotr Uladzimiravich;)
Бр. 212	Варапаев, Ихар Рихоравич. (Varapaev, Ihar Ryhoravich.)

II. Следново лице се додава кон списокот приложен во дел А од Анексот кон Одлука 2012/642/ЗНБП:

	Име	Име (белоруски правопис)	Име (руски правопис)	Причини	Датум на внесување во списокот
	Волков, Виталиј Николаевич (Volkov, Vitaliy Nikolayevich)			Судија во регионалниот суд во Шклов. Во јануари 2012 год., тој одлучи поранешниот претседателски кандидат и опозициски активист Н. Статкевич (N. Statkevich) да биде префрлен во затвор од затворен тип во Могилев на основа само на наводни повреди на правилата за затворање во казнената колонија ИК-17 (ИК-17) во Шклов. На тој начин, оваа одлука довела до кршење на човековите права на Н. Статкевич (N. Statkevich), вклучувајќи лишување на сонот и закана по неговото здравје.	9.7.2014 г.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

9.7.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 200/13

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/439/CFSP

of 8 July 2014

implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2012/642/CFSP of 15 October 2012 concerning restrictive measures against Belarus ⁽¹⁾, and in particular Article 6(1) thereof,

Whereas:

- (1) On 15 October 2012, the Council adopted Decision 2012/642/CFSP which imposes restrictive measures against Belarus.
- (2) The Council considers that one person should be added to the list of persons and entities subject to restrictive measures as set out in the Annex to Decision 2012/642/CFSP.
- (3) The Council also considers that eight persons should be removed from the list of persons and entities subject to restrictive measures as set out in the Annex to Decision 2012/642/CFSP.
- (4) The Annex to Decision 2012/642/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Annex to Decision 2012/642/CFSP is hereby amended in accordance with the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 8 July 2014.

For the Council
The President
P. C. PADOAN

⁽¹⁾ OJ L 285, 17.10.2012, p. 1.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 200/14

EN

Official Journal of the European Union

9.7.2014

ANNEX

I. The following persons are deleted from the list set out in part A of the Annex to Decision 2012/642/CFSP:

No 8	Arkhipau, Aliaksandr Mikhailovich;
No 21	Berastau, Valery Vasilievich;
No 27	Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;
No 131	Mihun, Andrei Arkadzevich;
No 164	Samaliuk, Hanna Valerieuna;
No 195	Svorab, Mikalai Kanstantsinavich;
No 200	Tratsiak, Piotr Uladzimiravich;
No 212	Varapaev, Ihar Ryhoravich.

II. The following person is added to the list set out in part A of the Annex to Decision 2012/642/CFSP:

	Name	Name (Belarussian spelling)	Name (Russian Spelling)	Reasons	Date of listing
	Volkov, Vitaliy Nikolayevich			Judge at the regional court in Shklov. In January 2012 he decided to transfer former Presidential candidate and opposition activist N. Statkevich to a closed-type prison in Mogilov on the mere basis of alleged violations of the rules of imprisonment in Shklov penal colony IK-17. This decision has thus led to breaches of N. Statkevich's human rights including sleep deprivation and threatening his health.	9.7.2014



Службен весник
на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ы Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ы Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014154